



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Среда, 28 јули 1982
Скопје
Број 31 Год. XXXVIII

Претплатата за 1982 година изнесува 900 динари. Овој број чини 30 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

403.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 6 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Претседателството на Социјалистичка Република Македонија издава

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

Се прогласува Законот за споменици и спомен-обележја,

што Собранието на Социјалистичка Република Македонија го донесе на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 20 јули 1982 година.

Бр. 08-1980
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Ангел Чемерски, с. р.

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

ЗАКОН ЗА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

За одбележување на значајни настани и истакнати личности од историјата и културата на македонскиот народ, народностите и етничките групи што живеат во Социјалистичка Република Македонија, историјата и културата на другите народи на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и меѓународното работничко движење, како и историјата и културата воопшто, се подигаат споменици и спомен-обележја.

Член 2

Споменици во смисла на овој закон се поединечни или група објекти и дела од архитектурата, скулптурата, сликарството и применетата уметност со историски и уметнички содржини и вредности што се подигаат за трајно зачувување споменот на настаните и личностите од член 1 на овој закон.

Член 3

Спомен-обележја во смисла на овој закон се бисти, плочи, чешми и други дела и творби што со своите содржини и ознаки одбележуваат настани и личности од член 1 на овој закон.

Член 4

Споменици односно спомен-обележја можат да подигаат општествено-политички заедници, општествено-политички и други општествени организации, организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници и здруженија на граѓани.

Граѓани можат да дадат иницијатива за подигање на споменик односно спомен-обележје, како и да вложуваат средства за нивно подигање.

Странски државјани и лица без државјанство можат да вложуваат средства за подигање на споменик, односно спомен-обележје.

II. СПОМЕНИЦИ

Член 5

За настаните и личностите од член 1 на овој закон што треба да се одбележат со споменик се изготвува програма.

Програмата ја донесува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на предлог на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по претходно прибавено мислење од собранијата на општините и заинтересираните организации и заедници.

Член 6

Програмата од член 5 на овој закон содржи особено:

- настани и личности што ќе се одбележат;
- податоци за настаните и личностите;
- вид и содржина на споменикот;
- место каде ќе се подигне споменикот;
- порака што треба да ја симболизира споменикот;
- основни елементи за текстот што би бил истакнат на споменикот.

Програмата содржи и податоци за видот, содржината и местото на досегашните одбележувања.

Член 7

За секој споменик содржан во програмата од член 5 на овој закон, се склучува самоуправна спогодба за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменикот.

Член 8

Иницијатива за склучување на самоуправна спогодба можат да дадат: општествено-политички заедници, општествено-политички и други општествени организации, организации на здружениот труд и други самоуправни организации и заедници, здруженија на граѓани и граѓани.

Член 9

За спроведување на постапката за склучување на самоуправната спогодба се грижи органот на управата надлежен за работите на културата на општината на чие подрачје се подига споменикот.

Член 10

Со самоуправната спогодба учесниците во спогодбата ги регулираат особено:

- меѓусебните права, обврски и одговорности на учесниците во спогодбата;
- учеството на учесниците во спогодбата во обезбедувањето на средства за подигање, чување, одржување, заштита и користење на споменикот;
- другите права и обврски на учесниците во спогодбата.

Член 11

За подигање на споменик учесниците во спогодбата образуваат одбор.

Членовите на одборот се именуваат од редот на истакнати архитекти, скулптори, сликари, технолози, историчари, историчари на уметноста и други општествени, научни, културни и други работници.

Составот и надлежностите на одборот се определуваат со самоуправна спогодба.

Член 12

Одборот распишува конкурс за изработка на идеен проект за подигање споменик и се грижи за спроведување на конкурсната постапка.

Член 13

Конкурсот за изработка на идеен проект за подигање споменик и резултатите од конкурсот се објавуваат во дневниот печат.

Член 14

Конкурсот за изработка на идеен проект за подигање споменик посебно содржи:

- опис на видот и содржината на споменикот;
- основни елементи за текстот што би бил истакнат на споменикот;
- потребна документација и прилози што треба да ги содржи идејниот проект;
- пресметковна вредност на споменикот;
- износи на наградите, евентуалните откупи и обесштетувања;
- други услови од значење за изработка на идејниот проект.

Член 15

Учесниците на конкурсот се пријавуваат под шифра.

Член 16

Идејниот проект треба да биде погоден за излагање.

Одборот е должен идејните проекти јавно да ги изложи.

Член 17

На споменик или во негова непосредна близина не можат да се вршат измени без согласност на авторот и на учесникот во спогодбата кому му е доверена заштитата на споменикот.

Споменик може да се премести со согласност на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, по претходно мислење од учесникот во спогодбата кому му е доверена заштитата на споменикот.

III. СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

Член 18

Одбележувањето на настани и личности од член 1 на овој закон со спомен-обележја се врши според посебни програми што ги донесуваат собранијата на општините.

Член 19

Подигањето, чувањето, одржувањето, заштитата и користењето на спомен-обележјата ги уредува со свој акт собранието на општината.

Член 20

Со актот од член 19 на овој закон, собранието на општината го уредува и прашањето за давање согласност за вршење измени на спомен-обележјето или во неговата непосредна близина, за негово преместување, како и други прашања сврзани со спомен-обележјето.

IV. РЕГИСТРИ НА СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН-ОБЕЛЕЖЈА

Член 21

За спомениците и спомен-обележјата се водат посебни регистри.

Регистарот на спомениците го води републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата, а регистрите на спомен-обележјата ги водат општинските органи на управата надлежни за работите на културата.

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата води централен регистар за спомен-обележјата.

Поблиски прописи за содржината и начинот на водењето на регистрите донесува републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата.

Член 22

Пријава за упис на споменик во регистарот на споменици поднесува одборот од член 11 на овој закон.

Пријавувањето за упис на спомен-обележје во регистарот на спомен-обележјата го уредува собранието на општината со актот од член 19 на овој закон.

Пријавите од ставовите 1 и 2 на овој член се поднесуваат во рок од 30 дена од денот на предавањето на користење на споменикот, односно спомен-обележјето.

Заради упис на спомен-обележја во централниот регистар на спомен-обележја, општинскиот орган на управата надлежен за работите на културата е должен да му достави на републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата извод од регистарот од став 2 на овој член, во рок од 15 дена од денот на извршениот упис.

V. СОВЕТ ЗА СПОМЕНИЧКО ОБЕЛЕЖУВАЊЕ НА НАСТАНИ И ЛИЧНОСТИ

Член 23

За насочување и координирање на одбележувањето на настаните и личностите од член 1 на овој закон се образува совет за споменички одбележувања на настани и личности во Социјалистичка Република Македонија (совет).

Член 24

Советот го сочинуваат 21 член.

Три члена на советот именува Собранието на Социјалистичка Република Македонија, а по еден член на советот делегираат: Централниот комитет на Сојузот на комунистите на Македонија; Републичката конференција на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Македонија; Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОВ на Македонија; Советот на Сојузот на синдикатите на Македонија; Републичката конференција на Сојузот на социјалистичката младина на Македонија; Македонската академија на науките и уметностите; Институтот за национална историја; Друштвото на историчарите на СР Македонија; Друштвото на историчарите на уметноста на СР Македонија; Друштвото на архитектите на СР Македонија; Сојузот на друштвата на урбанистите на Македонија; Друштвото на ликовните уметници на Македонија; Друштвото на ликовните уметници за применета уметност на Македонија; Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија; Друштвото на писателите на Македонија; Сојузот на педагошките друштва на Македонија; Здружението на правниците на СР Македонија и Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата.

Член 25

Советот ги врши особено следните работи:

— ги разгледува општите прашања и предлага мерки во врска со одбележувањата на настани и личности во Социјалистичка Република Македонија;

— дава мислење по предлогот на програмата од член 5 на овој закон;

— го следи извршувањето на програмата и за тоа го известува Собранието на СР Македонија;

— дава мислења по посебните програми на општините за одбележување на настани и личности со спомен-обележја;

— врши и други работи што со закон и други прописи му се ставени во надлежност.

Работата на советот поблиску се уредува со деловник.

VI. ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

Член 26

На споменици односно спомен-обележја може да се утврди својство споменик на културата и на нив се применуваат прописите за заштита на спомениците на културата.

Член 27

За подигањето на споменици и спомен-обележја сообразно се применуваат прописите за изградба на инвестициони објекти и прописите за просторно и урбанистичко планирање.

Член 28

Одобрение за градење на споменик и спомен-обележје издава општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот.

Одобрение од став 1 на овој член не смее да се издаде ако споменикот, односно спомен-обележјето не се содржани во програмата од член 5, односно во програмите од член 18 на овој закон.

VII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 29

Тој што ќе оштети или уништи споменик ќе се казни за кривично дело со парична казна или со затвор до една година.

Во особено тежок случај на делото од став 1 на овој член, сторителот ќе се казни со затвор од шест месеци до пет години.

Член 30

Со парична казна од 10.000 до 50.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница и здружение на граѓани ако подигнат споменик или спомен-обележје што не се содржани во програмата од член 5 или во програмите од член 18 на овој закон, а споменикот односно спомен-обележјето ќе биде отстрането.

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организација, заедница и здружение од став 1 на овој член.

Член 31

Со парична казна од 10.000 до 40.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница и здружение на граѓани ако подигнат споменик или спомен-обележје без одобрение од член 28 на овој закон.

Со парична казна од 1.000 до 10.000 динари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организација, заедница и здружение од став 1 на овој член.

Член 32

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок одговорното лице во општинскиот орган на управата надлежен за работите на урбанизмот ако издаде одобрение за градење на споменик, односно спомен-обележја што не се содржани во програмата од член 5, односно во програмите од член 18 на овој закон (член 28 став 2).

Член 33

Со парична казна од 5.000 до 30.000 динари ќе се казни за прекршок организација на здружениот труд, друга самоуправна организација и заедница и здружение на граѓани ако:

— вршат измени на споменик или во неговата непосредна близина без согласност на авторот и на учесникот во спогодбата кому му е доверена заштитата на споменикот (член 17 став 1);

— преместат споменик без согласност на Собранието на Социјалистичка Република Македонија (член 17 став 2);

— вршат измени на спомен-обележја или во неговата непосредна близина, или преместат спо-

мен-обележја без согласност на субјектот на кого со актот од член 19 на овој закон му е доверено давање на таква согласност (член 20).

Со парична казна од 1.000 до 5.000 динари ќе се казни за прекршок и одговорното лице во организацијата, заедница и здружение од став 1 на овој член.

Организациите, заедниците и здруженијата од став 1 на овој член се должни да го вратат споменикот, односно спомен-обележјето во поранешна состојба.

Член 34

Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок граѓанин ако подигне споменик односно спомен-обележје, а споменикот, односно спомен-обележјето ќе се отстрани.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 35

Програмата од член 5 и програмите од член 18 на овој закон ќе се донесат во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 36

Советот од член 23 на овој закон ќе се образува во рок од 6 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 37

Собранијата на општините ќе ги донесат актите од член 19 на овој закон во рок од 1 година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 38

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на културата ќе ги донесе прописите од член 21 став 4 на овој закон во рок од 3 месеци од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 39

Во регистрите од член 21 на овој закон ќе се изврши упис на спомениците и спомен-обележјата подигнати до денот на влегувањето во сила на овој закон во рок од една година од денот на неговото влегување во сила.

Член 40

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува да важи Законот за јавни споменици („Службен весник на СРМ“ број 44/72).

Член 41

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

404.

Врз основа на член 15 од Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро („Службен весник на СРМ“ број 45/77 и 8/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ЗАШТИТА НА ОХРИДСКОТО, ПРЕСПАНСКОТО И ДОЈРАНСКОТО ЕЗЕРО

I. Поради истек на мандатот, се разрешуваат членовите на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро:

д-р Кирил Мицев,

Ристо Групче,

инж. Гога Петковски,

д-р Тодор Џунов,

д-р Кирил Апостоловски,

инж. Милица Теохарева,

Крсте Нелковски,

полк. д-р Боровоје Соколовски,

Никола Крлевски,
д-р Јорданка Серафимова-Хаџишке,
инж. Драган Милевски,
Перо Гоцо,
Крсте Секуловски,
Живко Гуровски,
Боро Шуклев и
Ристо Ајцев.

II. За членови на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро се именуваат:

д-р Љупчо Ајдински, член на Претседателството на РК на ССРМ,

Никола Бошале, секретар на Заедницата за научни дејности,

Киро Георгиевски-Деан, претседател на Секцијата за урбанизам, станбено и комунално уредување на РК ССРМ,

Јован Камберски, член на Советот на Републиката,

Вангел Коџоман, член на Македонската академија на науките и уметностите,

д-р Живко Паришко, управник на ОЗТ Национален парк „Пелистер“ — Битола,

д-р Сотир Сотировски, раководител на Институтот за епидемиологија и микробиологија во Републичкиот завод за здравствена заштита,

Драги Тозија, директор на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата,

Петар Василевски, претседател на Извршниот совет на Собранието на Општината Охрид,

д-р Милчо Точко, научен работник во Хидробиолошкиот завод во Охрид,

Чедомир Нелоски, претседател на Собранието на Општината Струга,

Јовица Попоски, претседател на Извршниот совет на Општината Струга,

Живко Гуровски, директор на РО „Рибопреспа“ — Ресен,

Димитар Бузлевски, потпретседател на Извршниот совет на Собранието на Општината Ресен,

Томе Аризанов, директор на РО „Дојранско Езеро“ — Нов Дојран и

Дине Поп-Кочев, член на Извршниот совет и началник на Одделението за имотно-правни и станбено-комунални работи — Гевгелија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1932
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

405.

Врз основа на точка 1 од Амандманот VII на Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со член 376 став 1 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

I

Се разрешува од должноста судија на Уставниот суд на Македонија Петар Лештаров, поради заминување на нова должност.

II

За судија на Уставниот суд на Македонија се избира Димче Тодор Козаров, досегашен делегат во Сојузниот собор на Собранието на СФРЈ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1925
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

406.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

За судија на Врховниот суд на Македонија се избира Павел Борис Манев, судија на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1926
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

407.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК НА ЈАВНИОТ ОБВИНИТЕЛ НА МАКЕДОНИЈА

За заменик на јавниот обвинител на Македонија се именува Стојан Благоја Стојановски, општински јавен обвинител во Општинското јавно обвинителство во Куманово.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1927
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

408.

Врз основа на член 13 став 3 од Законот за органите за водење на постапката по прекршоците („Службен весник на СРМ“ број 36/73 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА СУДИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОВЕТ ЗА ПРЕКРШОЦИ

За судија на Републичкиот совет за прекршоци се избира Фаница Ефтимова, судија на Републичкиот совет за прекршоци.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1928
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

409.

Врз основа на членовите 35 и 39 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП

Се разрешува од должност окружниот јавен обвинител во Штип Атанас Јованов Гурков, по негово барање.

Разрешувањето се врши со важност од 15 јули 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1929
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

410.

Врз основа на член 35 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на СРМ“ број 10/76, 30/77 и 6/81), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ОКРУЖЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ И ЗАМЕНИЦИ НА ОКРУЖНИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ ВО ШТИП

За окружен јавен обвинител во Штип се именува Бошко Никола Асанбелевски, заменик на окружниот јавен обвинител во Штип.

За заменици на окружниот јавен обвинител во Штип се именуваат: Александар Јован Поповски, истражен судија на Окружниот суд во Штип, и Мирослав Николов Димитров, општински јавен правобранител во Штип.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1930
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

411.

Врз основа на член 90 став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ И НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО БИТОЛА

За судија на Окружниот суд во Скопје се избира Константин Хаџи-Лега, судија на Окружниот суд во Скопје.

За судија на Окружниот суд во Битола се избира Божидар Христо Кочов, судија на Окружниот суд во Битола.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1931
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

412.

Врз основа на член 14 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“ број 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ФУНКЦИЈАТА НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ И ЧЛЕНОВИТЕ И ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВОЈ НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА

1. Им престанува функцијата на претседателот и членовите на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта, поради заминување на нова должност:

- а) на претседателот
Икмет Кривца и
- б) на членовите:
Васил Димовски и
Петар Стоилов.

2. За претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на недоволно развиените краишта се именуваат:

- а) за претседател

Павле Тасевски, член на Делегацијата на СРМ во Соборот на републиките и покраините на Собранието на СФРЈ и

- б) за членови:

Благоја Станоевски, досегашен член на Претседателството на РК на ССРМ,

Душан Гиговски, претседател на Задружниот сојуз на Македонија и

Мемед Нурединоски, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1972
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

413.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАКАЈОТ И ВРСКЕТЕ — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врски, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1943
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

414.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО СООБРАКАЈОТ И ВРСКЕТЕ — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1942
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

415.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИВСТВОТО И КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1946
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

416.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ТРГОВИЈАТА, УГОСТИТЕЛСТВОТО, ТУРИЗМОТ, ЗАНАЕТЧИВСТВОТО И КОМУНАЛНИТЕ ДЕЈНОСТИ — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1947
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

417.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1944

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

418.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ХЕМИСКАТА ИНДУСТРИЈА, ТЕКСТИЛНАТА ИНДУСТРИЈА И ИНДУСТРИЈАТА ЗА ЧЕВЛИ, КОЖА И ГУМА — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1945

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

419.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА НЕМЕТАЛИ — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражувања, обоената и црната металургија и индустријата на неметали, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1939

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

420.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО РУДАРСТВОТО, РУДАРСКИТЕ ИСТРАЖУВАЊА, ОБОЕНАТА И ЦРНАТА МЕТАЛУРГИЈА И ИНДУСТРИЈАТА НА НЕМЕТАЛИ — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражувања, обоената и црната металургија и индустријата на неметали, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1941

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

421.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1950
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

422.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗДРАВСТВОТО И СОЦИЈАЛНАТА ЗАШТИТА — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1951
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

423.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за основно образование, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1955
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

424.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1954
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

425.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1953
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

426.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ГРАДЕЖНАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1952
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

427.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛСКАТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1940
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

428.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЈАТА, ЕЛЕКТРОИНДУСТРИЈАТА, МЕТАЛСКАТА И ГРАФИЧКАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1938
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

429.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА ОПШТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Општа заедница на насоченото образование, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1960
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

430.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА ОПШТАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ**

Се потврдува Статутот на Општата заедница на насоченото образование, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1956
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

431.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ**

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на насоченото образование, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1958
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

432.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ — СКОПЈЕ**

Се потврдува Статутот на Републичката заедница на насоченото образование, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1959
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

433.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ОСНОВАЊЕ НА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 11 ноември 1980 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1949

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

434.

Врз основа на член 334 алинеја 5 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници на воспитанието и образованието („Службен весник на СРМ“ број 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА НАСОЧЕНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО, ШУМАРСТВОТО, ДРВНАТА ИНДУСТРИЈА, ИНДУСТРИЈАТА НА ТУТУН И ПРЕХРАНБЕНАТА ИНДУСТРИЈА — СКОПЈЕ

Се потврдува Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 23 април 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1948

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

435.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ број 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОНКУРСНИТЕ КОМИСИИ ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДЕКАН И ДИРЕКТОР НА ВИСОКООБРАЗОВНИ ОРГАНИЗАЦИИ

За претставници на општествената заедница во конкурсните комисиии за изготвување предлог за избор на декан и директор на високообразовни организации се именуваат:

1. Во Конкурсната комисија на Фармацевтскиот факултет во Скопје:

Лазар Толев, советник на претседателот на Републичкиот комитет за здравство и социјална политика и

Борка Кишманова, член на Извршниот совет и претседател на Комитетот за здравство и социјална политика на Собранието на Општината „Центар“ — Скопје.

2. Во Конкурсната комисија на Вишата земјоделска школа во Битола:

Петар Поповски, член на Извршниот совет и секретар на Секретаријатот за земјоделство и шумарство — Битола и

Стојан Јовановски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ и член на Одборот за земјоделство и шумарство.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1973

20 јули 1982 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

436.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НАЦИОНАЛЕН ПАРК „МАВРОВО“ — МАВРОВИ АНОВИ ЗА ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОВОДЕН ОРГАН — УПРАВНИК НА НАЦИОНАЛНИОТ ПАРК

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Организацијата на здружениот труд Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови, со

која за индивидуален рабoтoвoдeн oргaн — упрaвник нa Нaциoнaлнoтoт пaрк сe именува инж. Тoмo Нeстoрoв, дoсeгaшeн упрaвник нa Нaциoнaлнoтoт пaрк.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1975
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

437.

Врз основа на член 26 став 2 од Законот за заштита на националните паркови („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ИМЕНУВАЊЕ ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА ОЗТ НАЦИОНАЛНИ ПАРКОВИ И ЛОВИШТА — СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Организацијата на здружениот труд Национални паркови и ловишта — Скопје, со која за директор на ОЗТ Национални паркови и ловишта се именува

инж. Милан Глигоров, досегашен директор.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1976
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

438.

Врз основа на член 19 од Законот за републичките стоковни резерви („Службен весник на СРМ“ број 36/76), Собранието на СРМ, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИТЕ СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ЗА 1981 ГОДИНА

Се одобрува Завршната сметка на републичките стоковни резерви за 1981 година, што ја донесе Извршниот совет на Собранието на СРМ на 16. 6. 1982 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1982
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

439.

Врз основа на член 68 став 2 од Законот за железниците („Службен весник на СРМ“ број 46/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и Општествено-политичкиот собор, одржани на 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА НА РАБОТНИЧКИОТ СОВЕТ НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СКОПЈЕ ЗА ИЗБОР И ИМЕНУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ГЛАВЕН ДИРЕКТОР НА ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ТРАНСПОРТНА ОРГАНИЗАЦИЈА ВО СКОПЈЕ

Се дава согласност на Одлуката на Работничкиот совет на Железничката транспортна организација во Скопје со која за индивидуален рабoтoвoдeн oргaн — главен директор на Железничката транспортна организација се именува Александар Варналиев, досегашен член на Извршниот совет на Собранието на СРМ и републички секретар за сообраќај и врски.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1974
20 јули 1982 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Бошко Станковски, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. д-р **Илија Черепналковски, с. р.**

Претседател
на Општествено-политичкиот собор,
Ванчо Близнаковски, с. р.

440.

Врз основа на член 25, алинеја 3 и член 51 од Деловникот на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“, број 16/78), Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седниците одржани на 28 април, 30 јуни и 20 јули 1982 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА РАБОТНИТЕ ТЕЛА НА СОБОРОТ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

За претседател и членови на работните тела на Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, се избираат:

ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ И РАЗВОЈ

- а) за претседател Васил Мукаетов.
- б) за членови:
Никола Антовски,
Данило Бакрачевски,
Венцислав Гакев,
Горгиовски Благоја,
Мишо Илиевски,
Јорданка Кардале,
Горги Крангов,
Лазо Маџаровски,
Стевчо Наневски,
Душан Павковиќ,

Ратко Стојановски,
Никола Стојков,
Јован Тополчански,
— од редот на научните работници:
Атанас Каџујани.
ОДБОР ЗА ОПШТЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ

а) за претседател Ефтим Петров.

б) за членови:

Драгица Дамадулеска,
Тимо Ефтимов,
Јане Ивановски,
Јордан Јанев,
Виолета Јоанидис,
Живко Наумовски,
Горги Пили,
Костадин Пол-Кочев,
Драги Спасов,
Горги Стоилов,
Миле Стојменовиќ,
Момчило Стојковски,

— од редот на научните работници:

Мира Малеска.

ОДБОР ЗА ВНАТРЕШНА ПОЛИТИКА

а) за претседател Живко Гурчиновски.

б) за членови:

Јордан Бојаџиски,
Коста Георгиевски,
Душко Горѓевски,
Сандро Горѓијовски,
Драгица Милановска,
Лазо Ристов,
Киро Стаменков,
Оливера Сугареска,
Радисав Стојановиќ,
Ристо Торбаков,
Александар Филипов.

ОДБОР ЗА ИНДУСТРИЈА, ЕНЕРГЕТИКА, ГРАДЕЖНИШТВО И СООБРАЌАЈ

а) за претседател Горги Симјановски.

б) за членови:

Фети Ајдари,
Марин Александров,
Данило Бакрачески,
Никола Беџовски,
Тодор Босилков,
Петар Велковски,
Петар Димитриевиќ,
Петар Мишоски,
Смиља Нашкова,
Стојан Павиќ,
Душан Павковиќ,
Петар Петрушевски,
Александар Кочишки,

— од редот на научните работници

проф. д-р Тодор Јакимов.

ОДБОР ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО И ШУМАРСТВО

а) за претседател Момчило Стојанов.

б) за членови:

Благоја Алчевски,
Кочо Бајаров,
Илија Василевски,
Николчо Георгиев,
Стојан Јовановски,
Никола Јовановски,
Сотир Јосимовски,
Данче Павлеска,
Велко Петрушевски,
Перо Стојанов,
Никола Стојков,
Владимир Трајчев,
Цветко Теофиловски,

— од редот на научните работници:

проф. д-р Ставре Климов.

ОДБОР ЗА УСЛУЖНИ ДЕЈНОСТИ

а) за претседател Лазо Вебекоски.

б) за членови:

Славе Ангелковски,
Вера Балтова,
Зоран Зографски,

Димитар Калкашлиев,
Мирко Јовчевски,
Борче Петрушевски,
Зоја Петрушевска,
Ирфан Сариџе,
Коста Трајановски,
Симеон Хаџи-Тошев,
Петар Шимов,
Мирољуб Лалевски,

ОДБОР ЗА СТАНБЕНО-КОМУНАЛНИ ПРАШАЊА И УРБАНИЗАМ

а) за претседател Драган Павловски.

б) за членови:

Серафим Апостоловски,
Томе Велјановски,
Ампо Георгиевски,
Јосиф Горѓиевски,
Стојмен Горѓиевски,
Димче Даниловски,
Иван Икономов,
Илија Карески,
Срба Костиќ,
Екрем Љутвиоски,
Бождар Манески,
Мите Митев,

— од редот на научните работници:

Воислав Маџкиќ.

ОДБОР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА

а) за претседател Тома Новаковски.

б) за членови:

Илија Алушевски,
Драган Андоновски,
Јелена Горичанова,
Симеонка Гучева,
Борче Илиевски,
Џевад Имери,
Ружица Јосифовска,
Љиљана Мишева,
Бранко Младеновски,
Шаип Салиу,
Надежда Тодоровска,

— од редот на научните работници:

Живко Мадески.

ОДБОР ЗА ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

а) за претседател Милан Јовановски.

б) за членови:

Иван Дуриданов,
Киро Костовски,
Светозар Кузманоски,
Томе Јованов,
Радмила Манчевска,
Гуро Милошевски,
Русе Митровски,
Љиљана Мишевска,
Иса Салиу,
Никола Стевков,
Никола Трајчев.

МАНДАТНО-ИМУНИТЕТНА КОМИСИЈА

а) за претседател Виолета Јоанидис.

б) за членови:

Мемет Абдиламити,
Емри Делија,
Бождар Манески,
Александар Филипов.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1983

21 јули 1982 година

Скопје

Претседател

на Соборот на здружениот труд,

инж. д-р Илија Черепналковски, с. р.

441.

Врз основа на член 84, став 2 од Законот за Извршниот совет на Собранието на СР Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 43/81) и член 2 од Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/82), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА РАСПОРЕД НА ВИШКОТ НА ПРИХОДИТЕ УТВРДЕНИ СО ЗАВРШНАТА СМЕТКА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1981 ГОДИНА

1. Вишокот на приходите во износ од 146.158.804 динари, наменет со Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година за учество на Републиката во покривање на загубите на организациите на здружен труд од областа на здравството, во железничкиот сообраќај и термоелектраните, се распоредува по корисници и тоа на:

1) во областа на здравството:		
— Клиника за хируршки болести	12.545.000	дин.
— Клиника за гинек. и акушер.	3.645.000	"
— Клиника за детски болести	2.190.000	"
— Клиника за инфективни болести	2.850.000	"
— Клиника за уво, нос и грло	910.000	"
— Клиника за кардиологија	890.000	"
— Клиника за ортопедски болести	580.000	"
— Клиника за токсикологија	560.000	"
— ООЗТ — Стоматолошка клиника	390.000	"
— Завод за медицинска рехабилит.	720.000	"
— Центар за слух, говор и глас	720.000	"

2) во железничкиот сообраќај:
— Железничко-транспортната организација — Скопје 73.000.000 мил. дин.
3) ТЕ „Неготино“ 47.158.804 мил. дин.

2. Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја спроведува оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1543/1

15 јули 1982 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

442.

Врз основа на член 39 од Законот за системот за финансирање на општините и Републиката („Службен весник на СРМ“ бр. 44/77) и член 8 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/81), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА НА НАМЕНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ПОСЕБНИ НАМЕНИ УТВРДЕНИ СО РЕПУБЛИЧКИОТ БУЏЕТ ЗА 1982 ГОДИНА

Член 1

Во Републичкиот буџет за 1982 година („Службен весник на СРМ“ бр. 42/81), се вршат следниве измени на средствата за посебни намени и тоа:

1. Во Раздел 4 — Извршен совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, позиција 35 — Трошоци за одржување на објектите и превозните средства за потребите на Републиката, износот „18.000.000“ се заменува со износот „19.800.000“.

2. Во Раздел 8 — Републички секретаријат за внатрешни работи, позиција 82 — За посебни намени, износот „50.000.000“ се заменува со износот „54.500.000“.

3. Во Раздел 68 — Средства за финансирање на потребите на другите општествено-политички заедници, во позиција 572 — Придонес на Републиката за Буџетот на Федерацијата, износот „4.600.500.000“ се заменува со износот „4.594.200.000“.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1544/1

15 јули 1982 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

443.

Врз основа на член 32 став 2 од Законот за езерската пловидба („Службен весник на СРМ“ број 8/80, 25/80 и 5/82), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ПРЕГЛЕДИ ЗАРАДИ УТВРДУВАЊЕ СПОСОБНОСТА ЗА ПЛОВИДБА НА ЧАМЦИТЕ И ПЛОВНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ

Член 1

За вршење на преглед заради утврдување способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации се плаќа надоместок и тоа:

1. за чамци без сопствен погон	150,00 динари
2. за чамци со сопствен погон	
— со вонбродски мотор	250,00 динари
3. за чамци со сопствен погон	
— со вграден мотор	400,00 динари
4. за пловни инсталации	500,00 динари

Член 2

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-1486/1

15 јули 1982 година

Скопје

Потпретседател
на Извршниот совет,
Кочо Тулевски, с. р.

444.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 15, став 1 алинеја 2 и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 30 јуни 1982 година, донесе

О Д Л У К А

1. СЕ УТВРДУВА дека Одлуката за изменување и дополнување на Одлуката за општинските даноци на граѓаните, донесена од Собранието на општината Струмица на 15 јуни 1981 година, во времето на нејзиното важење не била во согласност со членот 85 од Уставот на СР Македонија.

2. Оваа одлука има правно дејство на одлука со која се поништува општ правен акт.

3. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во „Службен гласник на општината Струмица“.

4. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, поведе постапка за оценување уставноста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со членот 85 од Уставот на СР Македонија.

5. Во претходната постапка Судот утврди дека со оспорената одлука се зголемуваат стапките на данокот од личен доход од вршење земјоделска дејност определени во Одлуката за општинските даноци на граѓаните, донесена од Собранието на општината Струмица на 29 декември 1980 година. Зголемувањето на стапката на данокот се однесува на сите утврдени групи даночни обврзници според групата во која влегува катастарската општина. Според членот 3 од оспорената одлука, средствата што ќе се прибираат врз основа на зголемената стапка претставуваат наменски средства и ќе се користат за регулација и одводување на земјоделските површини во општината. Во членот 4 од оваа одлука е предвидено таа да се применува само за 1981 година, односно до конституирање на општинска самоуправна заедница за водостопанство.

6. Според ставот 2 на член 2 од Законот за даноците на граѓаните („Службен весник на СРМ“ бр. 45/77), работните луѓе кои вршат самостојна дејност со личен труд со средствата во сопственост на граѓани и земјоделците, плаќаат данок од личен доход. Во членот 4 од овој закон е определено дека општините и Републиката самостојно ја утврдуваат висината на даноците кои се нивни приходи и располагаат со нив.

Од друга страна, според членот 85 од Уставот на СР Македонија, работните луѓе што вршат самостојна дејност со личен труд со средства во сопственост на граѓаните, земјоделците и граѓаните плаќаат данок заради задоволување на општите општествени потреби утврдени со уставот. Тие општи општествени потреби што се финансираат со средствата прирани во општината од данокот и од другите давачки, согласно ставот 2 на член 188 од Уставот, се следниве: функционирањето на собранието на општината и на неговите органи, правосудните органи, народната одбрана, боречката заштита, обврските на општината утврдени со закон и со одлука на собранието на општината во областа на воспитувањето и образованието, културата, физичката и техничката култура, здравствената и социјалната заштита, заштитата на децата и инвалидската заштита, како и обезбедувањето дополнителни средства за финансирање на определени комунални дејности и дејноста на општествено-политичките организации.

Според мислењето на Судот, собранието на општината е овластено самостојно да ја утврдува висината на даноците кои се приход на општината и да располага со тие приходи во задоволувањето на општите општествени потреби. Меѓутоа, во конкретниот случај, пропишувањето зголемена даночна стапка заради финансирање мелiorативни работи на подрачјето на општината не е во согласност со наведените уставни одредби затоа што тие работи не се општи општествени потреби и тие се финансираат на начин определен во Законот за водите. Според тоа, Судот оцени дека оспорената одлука, во времето на нејзиното важење, не била во согласност со членот 85 од Уставот на СР Македонија.

На основа изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 155/81

30 јуни 1982 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
Гога Николовски, с. р.

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје

распишува КОНКУРС

за избор на следните работни места:

— едно лице во сите стручни звања по хемија.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ и согласно донесениот правилник за утврдување на критериуми за пополнување на наставните, научните и стручните звања на РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од своите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетирани документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (247)

СОДРЖИНА

	Страна
403. Закон за споменици и спомен-обележја	585
404. Одлука за разрешување и именување членови на Советот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското Езеро	587
405. Одлука за разрешување и избор на судија на Уставниот суд на Македонија	588
406. Одлука за избор на судија на Врховниот суд на Македонија	588
407. Одлука за именување заменик на јавниот обвинител на Македонија	588
408. Одлука за избор на судија на Републичкиот совет за прекршоци	588
409. Одлука за разрешување на окружниот јавен обвинител во Штип	589
410. Одлука за именување окружен јавен обвинител и заменици на окружниот јавен обвинител во Штип	589
411. Одлука за избор на судии на Окружниот суд во Скопје и на Окружниот суд во Битола	589
412. Одлука за престанување на функцијата на претседателот и членовите и за именување претседател и членови на Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта	589
413. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските — Скопје	590
414. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и врските — Скопје	590

415. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности — Скопје — — — 590
416. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, угостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности — Скопје — — — 590
417. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума — Скопје — — — 591
418. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожа и гума — Скопје — — — 591
419. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражувања, обоената и црната металургија и индустријата на неметали — Скопје — — — 591
420. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражувања, обоената и црната металургија и индустријата на неметали — Скопје — — — 591
421. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита — Скопје — — — 592
422. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита — Скопје — — — 592
423. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка самоуправна интересна заедница за основно образование — Скопје — — — 592
424. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката самоуправна интересна заедница за основно образование — Скопје — — — 592
425. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија — Скопје — — — 593
426. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија — Скопје — — — 593
427. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија — Скопје — — — 593
428. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенергијата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија — Скопје — — — 593
429. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Општа заедница на насоченото образование — Скопје — — — 594
430. Одлука за потврдување на Статутот на Општата заедница на насоченото образование — Скопје — — — 594
431. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на насоченото образование — Скопје — — — 594
432. Одлука за потврдување на Статутот на Републичката заедница на насоченото образование — Скопје — — — 594
433. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за основање на Самоуправна интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија — Скопје — — — 595
434. Одлука за потврдување на Статутот на Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата на тутун и прехранбената индустрија — Скопје — — — 595
435. Одлука за именување претставници на општествената заедница во конкурсните комисии за изготвување предлог за избор на декан и директор на високообразовни организации — — — — — 595
436. Одлука за давање согласност на Одлуката на Работничкиот совет на организацијата на здружениот труд Национален парк „Маврово“ — Маврови Анови за именување на индивидуален работоводен орган — управник на Националниот парк — — — — — 595
437. Одлука за давање согласност за именување индивидуален работоводен орган директор на ОЗТ Национални паркови и ловишта — Скопје — — — — — 596
438. Одлука за одобрување на Завршната сметка на републичките стоковни резерви за 1981 година — — — — — 596
439. Одлука за давање согласност на Одлуката на работничкиот совет на Железничката транспортна организација во Скопје за избор и именување на индивидуален работоводен орган главен директор на Железничката транспортна организација — Скопје — — — — — 596
440. Одлука за избор на претседател и членови на работните тела на Соборот на здружениот труд на Собранието на Социјалистичка Република Македонија — — — — — 596
441. Одлука за распоред на вишокот на приходите утврдени со Завршната сметка за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година — — — — — 598
442. Одлука за измена на намената на средствата за посебни намени утврдени со Републичкиот буџет за 1982 година — — — — — 598
443. Одлука за висината на надоместокот за вршење на прегледи заради утврдување способноста за пловидба на чамците и пловните инсталации — — — — — 598
444. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 155/81 од 30 јуни 1982 година — — — — — 598